



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**05/2013**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:**АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса:**ул. Орце Николов бр. 138**

I.1.3) Град и поштенски код:**Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:**Анета Тодоровска**Адреса на е-
пошта:**aneta.todorovska@addelpro.mk**Телефон/Факс:**3226072**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на канцелариски материјали

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:**Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на канцелариски материјали: фотокопирна хартија, пенкала, моливи, калкулатори, обрасци папки и друг потрошен канцелариски материјал по претходни писмени порачки за потребите на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје,сукцесивно во текот на една година

II.7) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.8) Рамковна спогодба:**Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
во тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до:**06.06.2013 во 12.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **60 денови**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

06.06.2013 во 12.00 часот Место: скопје

V.3) Дополнителни информации:

тендерската документација може да се подигне исклучиво во просториите на друштвото, ул. „Орце Николов“ бр.138 во барака 6, соба бр.17

V.4) Датум на објава: **27-05-2013**